



туристичка агенција

TRAVEL HOUSE

куќа на убавите патувања

ВЕ ВОДИ НА:

ТРИНИДАД

Тринидад и Тобаго е архипелаг во јужниот дел на Карибите и се состои од 23 острови. Тринидад е најголемиот и најпопуларниот остров и лежи најјужно на Карибите, се наоѓа само 11 километри североисточно од Венецуела.

Главниот град Port of Spain моментно е водечки кандидат (заедно со Мајами), да биде седиште за Постојаниот секретаријат на слободното тргување на Америка.




24 ЧАСА ЖИВОТ ВО Р



чување на улиците, а железото се лиело во калапи и од него се правеле огради или клупи.

Пастелно обоените куќи од дамнешните времиња оставаат впечаток дека тука времето стои и дека со векови ништо не се менува. Имајќи предвид дека од 1600 година до 1800 година Тринидад бил центар за трговија со шеќер и со робови, зградите околу централниот плоштад се сведоци за богатството на првобитните сопственици.

За разлика од архитектурата во Хавана, куќите во Тринидад се градени така што имаат сјаен кров од теракотата, голема влезна врата и по два прозорца од секоја страна. Интересно е тоа што наместо стакло на прозорците имаат дрвени шипки. Не е потребна никаква топлотна изо-



Во втората половина на XIX век, со почетокот на новата технологија, почнале и кризите, побуните на робовите. Големите земјопоседници ги напуштиле своите имоти и фабриките за шеќер им ги продавале на американските индустријалци. Сите градови од опкружувањето преминале на поинаква работа, додека Тринидад почнал со производство на цигари и со изработка на ракотворби. До 1919 година овој град живеел изолирано од Куба, сè додека не се воспоставила железница меѓу нив.

Од денешна перспектива таа изолација имала и своја добра страна. Тринидад и понатаму живее во минатото, за што придонесуваат и улиците поплочени со камен, кој останал уште од времето кога на островот по шеќер доаѓале бродовите, при што за да не бидат без товар, носеле камен или железо. Тука каменот се употребувал за попло-





ИТАМОТ НА САЛСАТА

лација, бидејќи преку цела година температурата е 28 степени Целзиусови.

Во овој град, на секој агол, во секој локал се слуша жива музика, по калдрмата минуваат возила какви што никаде веќе не можат да се видат, пазарите се преполни со рачно изработени сувенири, кои се изложени на улиците. Сите се надвор, живеат и се нишаат во ритамот на салсата и многу често се впуштаат во разговор со странците. Особено кога продаваат цигари за половина вредност, за кои подоцна се согледува дека всушност се обичен тутун само завиткан во лист од банана. Се обидуваат да продадат сè и сешто, како весници, вода, кафе и коктели.



Најпознат локал во Тринидад е "Канчанчара", кој е неминовно и незаобиколиво место за повеќето туристи. Во него се служи специјалитетот на куката, истоимен пијалак направен од рум, зелен лимон, вода и мед. Освежувачки и сладок коктел.

Најатрактивната и најзачуваната палата од златното доба на Тринидад денес е музеј. Подигната во 1812 година како резиденција на семејството Борел, ја отсликува ерата и односите кои владееле во времето кога настанала. Палатата има 14 соби и е градена во стилот на неокласицизмот. Полна е со оригинален мебел од скапоцено дрво и украсни предмети со неизмерна убавина.